

Врз основа на член 172 став 1 од Законот за животна средина ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12 и 93/13) и Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.07/2014), Министерството за животна средина и просторно планирање објавува

**Конкурс за распределување на средства
за финансирање и реализирање на програми, проекти и
други активности од областа на животната средина за 2014 година**

1. Општи одредби

- 1.1 Распределување на средства од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година се врши по пат на јавен конкурс, којшто го објавува и спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, со седиште на бул.Гоце Делчев бр.18 (зграда на МТВ), Скопје (тел: 3251-400 факс:3220-165).
- 1.2 Опис на конкурсот: "Распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2014 година", во согласност со член 174 од Законот за животна средина, како и Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година, ("Службен весник на Република Македонија" бр.07/2014).
- 1.3 Корисници на средствата согласно Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година и членовите 173 и 176 од Законот за животна средина ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12 и 93/13) се:
 - општини или здруженија на општини, општините во градот Скопје и градот Скопје,
 - правни и физички лица,
 - непрофитни и невладини организации (вклучувајќи универзитети и други научни институции),
 - невладини организации формирани за заштита на животната средина кои реализираат програми, проекти и други активности за заштита и унапредување на животната средина и природата
- 1.4 Правните и физичките лица кои ќе учествуваат на конкурсот при распределбата на средствата подлежат и на одредбите од Законот за контрола на државна помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 145/10), согласно Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.07/2014).

2. При оценувањето на програмите, проектите и активностите, жири комисијата ќе ги цени работите согласно член 174 став (2) од Законот за животна средина и ќе ги има во предвид следните критериуми:
 - Да постои техничка и финансиска оправданост на проектот.
 - Интерес и можност за учество на барателот со сопствена контрибуција.
 - Можност на правниот субјект во одржливост на системот.

3. Барањата за распределување на средства заинтересираните субјекти треба да ги достават на образец кој е даден во прилог на овој конкурс и е негов составен дел, а кој ќе биде достапен и во електронска верзија на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање (www.moerrp.gov.mk)

Во случај на поднесување на барање за распределба на средства кое се однесува на финансирање на инвестиционен проект, кон барањето треба да биде приложена и комплетната техничка документација/или физибилити студија за проектот, во зависност од фазата на проектот.

4. Рок и начин на поднесување на барањата за распределување на средства.
 - Рокот на доставување на барањата изнесува 15 дена од денот на објавувањето на Конкурсот во Службен весник на Република Македонија.
 - Доставените барања кои ќе пристигнат по истекот на рокот за доставување и кои нема да бидат во согласност со условите од Конкурсот нема да бидат разгледувани од страна на жири комисијата.
 - Барањата можат да се предадат во архивата на Министерството за животна средина и просторно планирање секој работен ден од 09.00 до 15.00 часот или по пошта на адресата на Министерството, бул. Гоце Делчев бр.18 (зграда на МТВ, 10 спрат), 1000 Скопје.
 - Резултатите од спроведениот конкурс ќе бидат објавени во Службен весник на Република Македонија.

Жири Комисија

ПРИЛОГ

Барање за распределување на средства од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година (“Службен весник на Република Македонија” бр.07/2014)				
Наслов на програмата, проектот или активноста:				
Намена на средствата согласно Програмата за инвестирање во животната средина:				
Времетраење на програмата, проектот или активноста (изразено во месеци):		Предложена дата за почеток:		
Поднесен од: (име, адреса, одговорно лице, телефон, факс, е-маил адреса)		Ќе се спроведува од: (име, адреса, одговорно лице, телефон, факс, е-маил адреса)		
Општи податоци за останати учесници во реализација на програмата, проектот или активноста (само за оние апликации каде во спроведување ќе учествуваат повеќе заинтересирани страни):				
Локација:				
Општи цели на програмата, проектот или активноста :				
Основни податоци (сегашна состојба):				
Очекувани резултати од спроведување на програмата, проектот или активноста:				
Индикатори/мерка:				
Вкупно предложен буџет на програмата, проектот или активноста :				
Вкупно предложен буџет кој ќе се финансира од Програмата за инвестирање :				
Вкупно предложен буџет кој ќе се кофинансира од барателот (ако е предвидено кофинансирање):				
Активности што ќе се финансираат:	Временска рамка за спроведување на активностата (изразено во месеци)	Одговорен субјект за спроведување на активностата	Вредност на активностата која ќе се финансира од Програмата за инвестирање (со вграден ДДВ)	Вредност на активностата која ќе се кофинансира од барателот (со вграден ДДВ)
1.				
2.				
.....				
Ако доставувате документација во прилог на барањето, Ве молиме истата да ја наведете:				
1.				
2.				